

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **03-1/2011**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Центар за стручно образование и обука**

I.1.2) Адреса: **50-та Дивизија б,б**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Билјана Апостоловска** Адреса на е-пошта: **apostolovska_biljana@yahoo.com** Телефон/Факс: **3135-484/3111-085**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

јавна набавка на работи

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Кеј „Димитар Влахов“ б.б. Скопје (МРТВ)

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Адаптација (реконструкција) на работни канцеларии согласно изготвениот Елаборат, лоцирани на втор кат во зградата на Македонска радио телевизија, на Кеј „Димитар Влахов“ б.б во Скопје, со вкупна површина од 404,89 м2

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот: **се планира да заврши: 30.05.2011**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Не**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: **Да [3,00%]**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10,00%]**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е

изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- Документ за регистрирана дејност
Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Извештај за биланс на состојба и биланс на успех согласно тендерската документација.

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

- остварена добивка и позитивен финансиски резултат во секоја од последните три години;

- целокупниот промет на понудувачот треба да биде повеќе од 15 милиони денари кумулативно, во последните три финансиски години.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

согласно тендерската документација

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

согласно тендерската документација

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

согласно тендерската документација

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

Цена за подигање на тендерската документација: **2000,00 ден.**

Начин и услови за плаќањето:

Висината на надоместокот е за трошоци направени за изработка и копирање на тендерската документација. Уплатата се врши на наведената сметка при Народна Банка на Република Македонија.

Денарска Сметка: **160026032178712**

Девизна сметка:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до : **09.02.2011 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **180 денови или до 09.08.2011**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

09.02.2011 во 12.00 часот Место: ул. 50-та Дивизија б.б. Скопје, сала за состаноци

V.5) Дополнителни информации

Работите кои се предмет на набавка ќе се вршат согласно изготвениот Елаборат за адаптација на работните простории кој е составен дел на тендерската документација.

V.6) Датум на објава: **11-01-2011**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР